

# **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК**

**на општина Новаци**

**Број 04/22**

**Излегува по потреба 11.04.2022 год. Понеделник бр.04, година XXVI  
Ж-сметка 749014004563010 Депонент: Народна банка на Македонија  
E-mail: [opstina@opstinanovaci.gov.mk](mailto:opstina@opstinanovaci.gov.mk) Примерок- 50 ден.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Измени на Програмата за управување со животна средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2022г.

1. Објавувам Измени на Програмата за управување со животна средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2022г., донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/1  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

**БРОЈ 3 ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2022 . ГОД. XXVI  
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК ОПШТИНА НОВАЦИ**

Врз основа член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) а во врска со член 62 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Градоначалникот на општина Новаци донесе :

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА  
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО ОДНОС НА ВЛИЈАНИЕТО  
ОД ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР ВО ОПШТИНА Н О В А Ц И ЗА 2022 год.**

**Член 1**

Се врши Измена на Програмата за управување со животната средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2022 година се уредува намената и доделувањето на средства за реализација на програми и проекти и други активности од областа на животната средина на територијата на општина Новаци за 2022 година.

**Член 2**

Средствата за реализација на Програмата се обезбедуваат од:

1. Надоместокот за производство на енергија од фосилни горива како наменска дотација на Општината во износ од 6.916.203,00 денари
2. **Буџет на општина Новаци за 2022 година 902,798,00,00 денари**

**ВКУПНО 7.819.001,00 денари**

**Член 3**

За начинот и динамиката на користење на средствата ќе се грижи Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина при Советот на општина Новаци. Доколку при спроведувањето на постапките И потпиешувањето на договорите се јави разлика во цените односно се добијат поголеми цени од предвидените средства истите де се надополнат од Буџетот на општина Новаци за 2022 година.

**Член 4**

Средствата од член 2 на оваа Програма ќе се распоредуваат на следниот начин:

1. Изградба на тротоари во с. Далбеговци .....160м .....590.400,00 денари
2. Изградба на тротоари во с. Долно Агларци.....100 м 442.800,00 денари
3. Изградба на тротоари во с. Добромири .....300m .....1.107.000,00 денари
3. Изградба на атмосферска канализација во с.Г. Агларци 210м ..... 775.000,00 денари

- 4.Изградба на атмосферска канализација во с. Долно Агларци 240 м 885.600,00 денари  
5. Изградба на атмосферска канализација во с. Добромири ----320м 1.180.000,00 денари  
5.Реконструкција и санирање на газилиште на река Елешка во с.Гермијан –990.000,00 денари  
6. Изградба на детски парк во с. Добромири .....850.000,00 денари  
7.Изградба на тротоари во с.Рибарци .....305,25метри -----998.201,00 денари

=====

**ВКУПНО 7.819.001,00денари**

Општина Новаци  
Градоначалник

Стевче Стевановски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за 2022г. на територијата на која дејствува подружница “Битолско Поле“-Битола општина Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар

1. Објавувам.Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за 2022г. на територијата на која дејствува подружница“ Битолско Поле“ - Битола општина Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар, донесен на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/2  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 126 од Законот за води („Сл. Весник на РМ., 87/08 ), во согласност член 94 член 21 став 1 точка 50 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за усвојување на доставен Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за 2022г. од страна на подружница “Битолско поле“ - Битола

#### **Член 1**

**СЕ УСВОЈУВА** доставен Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за 2022г. на територијата на која дејствува подружница “Битолско Поле“ – Битола, општина Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар

#### **Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е доставен Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за 2022г. на територијата на која дејствува подружница „Битолско Поле“– Битола, општина Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар(бр.2201-33/1 од 08.02.2022г), наш број 06-2/1 од 14.02.2022г.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето Градоначалник на општина Новаци“..

Бр.14-410/5  
05-04-2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу општина Новаци и лицето Рамазан Тезџан како промотер на општина Новаци

1. Објавувам Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу општина Новаци и лицето Рамазан Тезџан како промотер на општина Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/3  
08.04.2022г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за давање Согласност на Меморандум за соработка помеѓу Општина Новаци и Рамазан Тезџан

#### **Член 1**

**СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Меморандум за соработка помеѓу Општина Новаци и Рамазан Тезџан.

#### **Член 2**

Целта на Меморандумот е воспоставување на соработка помеѓу двете страни за промоција на општина Новаци и нејзините потенцијали во Република Македонија и странство во насока на привлекување на домашни и странски инвеститори во општина Новаци.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

Бр.14-410/6  
05-04-2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу општина Новаци и лицето Ахмед Корпулуоглу како промотер на општина Новаци

1. Објавувам Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу општина Новаци и лицето Ахмед Корпулуоглу како промотер на општина Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/4  
08.04.2022г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за давање Согласност на Меморандум за соработка помеѓу Општина Новаци и Ахмед Корпулуоглу од Сакариа.

#### **Член 1**

**СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Меморандум за соработка помеѓу Општина Новаци и Ахмед Корпулуоглу од Сакариа.

#### **Член 2**

Целта на Меморандумот е воспоставување на соработка помеѓу двете страни за промоција на општина Новаци и нејзините потенцијали во Република Македонија и странство во насока на привлекување на домашни и странски инвеститори во општина Новаци.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

Бр.14-410/7  
05-04-2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Заклучок за давање на позитивно мислење на Финансиската програма за 2022г. на ЗФК“Новаци 2005“-Новаци за пролетниот дел од натпреварувачката година

1. Објавувам Заклучок за давање на позитивно мислење на Финансиската програма за 2022г. на ЗФК “Новаци 2005“- Новаци за пролетниот дел од натпреварувачка година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/5  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

за давање на позитивно мислење на Финансиската програма за 2022 г. на ЗФК „Новаци 2005“- Новаци за пролетниот дел од натпреварувачката година

I.

**СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ** на Финансиската програма за 2022 г. на ЗФК „Новаци 2005“- Новаци за пролетниот дел од натпреварувачката година

II.

Составен дел на овој Заклучок е Финансиската програма за 2022г. на ЗФК„Новаци 2005“- Новаци за пролетниот дел од натпреварувачката година (бр.01-4/1 од 09.03.2022г.) наш број 15-345/1 од 14.03.2022г.

III.  
Градоначалник

Заклучокот влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци“.

Бр.14-410/8  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Одлука за одобрување набавка на прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци за одбележување на верски празник “Свето Воскресение Христово” во с.Далбеговци

1.Објавувам Одлука за одобрување набавка на прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци за одбележување на верски празник “Свето Воскресение Христово” во с. Далбеговци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438//6  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе

### **О Д Л У К А**

за одобрување набавка на прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци за одбележување на верски празник во с.Далбеговци

#### **Член 1**

**СЕ ОДОБРУВА** набавка на прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци во износ од **15.000,00 денари** бруто износ за одбележување на верски празник- Велигден по барање од Црковен Одбор при црква “Свето Воскресение Христово” од с.Далбеговци.

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.08-402/1 од 29.03.2022 година.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022 година.

#### **Член 3**

Прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-410/9  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни матерјали за црквата“ Св. Петка“ во с. Рапеш

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни матерјали за црквата“ Св. Петка“ во с. Рапеш, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438//7  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни матерјали за црква Св.Петка во с.Рапеш.

#### **Член 1**

**СЕ ОДОБРУВААТ** финансиски средства во висина од **20 000,00** ден.бруто износ за набавка на градежни матерјали(**мрежа**) наменети за оградување на дворот на црквата Св.Петка во с.Рапеш.

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.03-380/1 од 22.03.2022 година поднесено од Месна Заедница с.Рапеш.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на општина Новаци за 2022г..

#### **Член 3**

Матерјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.14-410/10  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни материјали за манастирот “Св. Елена и Константин“ во с.Долно Орехово

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни материјали за манастирот “Св. Елена и Константин“ во с.Долно Орехово , донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

Бр. 08-438/8  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни материјали за манастир Св.Елена и Константин во с.Долно Орехово.

#### **Член 1**

**СЕ ОДОБРУВААТ** финансиски средства во висина од **20 000,00** ден.брuto износ за набавка на градежни материјали (**мрежа**) наменети за ограднување на двор на манастир Св.Елена и Константин во село Долно Орехово.

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.08-84/1 од 24.01.2022 година поднесено од Месна Заедница с.Долно Орехово.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на општина Новаци за 2022г..

#### **Член 3**

Материјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци,,

Бр.14-410/11  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Заклучок за утврдување на потребата за санација на селскиот водовод во с.Долно Орехово

1. Објавувам, Заклучок за утврдување на потребата за санација на селскиот водовод во с.Долно Орехово, донесен на седница на Совет на општина Новаци одржана на 05.04.2022 г.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/9  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

за утврдување на потребата за санација на селскиот водовод во с.Долно Орехово

#### **I.**

Се задолжуваат стручни лица од општинската администрација на општина Новаци и ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци да направат проценка на потребата од санација на селскиот водовод во село Долно Орехово.

#### **II.**

Составен дел на овој Заклучок е доставено Барање за санација на селскиот водовод од Месна Заедница на с.Долно Орехово од 29.03.2021(наш број 08-84/2 од 29.03.2022г.)

#### **III. Градоначалник**

Заклучокот влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци“.

Бр.14-410/12  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Заклучок за утврдување на потребата за санација на водопоила во с.Живојно

1. Објавувам Заклучок за утврдување на потребата за санација на водопоила во с.Живојно, донесен на седница на Совет на општина Новаци одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/10  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

за утврдување на потребата за санација на водопоила во с.Живојно

#### **I.**

Се задолжуваат стручни лица од општинската администрација на општина Новаци и ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци да направат проценка на потребата од санација на постоечки бетонски водопила во с. Живојно.

#### **II.**

Составен дел на овој Заклучок е доставено Барање за санација на водопоилки од Месна Заедница ~~Град Живојно~~ (наш број 08-372/1 од 18.03.2022г.)

#### **III.**

Заклучокот влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци“.

Бр.14-410/13  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Заклучок за утврдување на потребата за поставување на црево за вода преку мостот на “Црна река“ во с.Скочивир

1. Објавувам Заклучок за утврдување на потребата за поставување на црево за вода преку мостот на “Црна река“ во с. Скочивир, донесен на седница на Совет на општина Новаци одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/11  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

за утврдување на потребата за поставување на црево за вода преку мостот на “Црна река“ во с.Скочивир

#### **I.**

Се задолжуваат стручни лица од општинската администрација на општина Новаци и ЈПКД“Комунална Хигиена“–Новаци да направат проценка на потребата од поставување на црево за вода преку мостот на “Црна река“ во с.Скочивир

#### **II.**

Составен дел на овој Заклучок е доставено Барање за поставување на црево за вода преку мостот на “Црна река“ во с.Скочивир од М.З. на с.Скочивир (наш број 03-351/ од 11.03.2022г.)

Градоначалник

#### **III.**

Заклучокот влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци“.

Бр.14-410/14  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Василка Стојановска од с. Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Василка Стојановска од с. Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/12  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Василка Стојановска од с.Новаци

#### **Член 1**

На лицето Василка Стојановска од с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари - бруто износ, како старо лице без потесно семејство.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Василка Стојановска  
На трансакциона сметка :  
500800004177389  
ЕМБ:1508941415048  
Депонент: ~~Градоначалник~~ **Стевче Стевановски** ад Битола

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/15  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Благоја Вељановски од с. Долно Агларци.

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Благоја Вељановски од с. Долно Агларци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438//13  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Благоја Вељановски од с.Долно Агларци

#### **Член 1**

На лицето Благоја Вељановски од с. Долно Агларци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари - бруто износ, како лице со здравствени проблеми.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Благоја Вељановски  
На трансакциона сметка :  
500800016607357  
ЕМБ:0106959410014  
Депонент: Стопанска банка ад Битола

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,).

Бр.14-410/16  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Добре Котевски од с.Добромири

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Добре Котевски од с.Добромири, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/14  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Добре Котевски од с.Добромири

#### **Член 1**

На лицето Добре Котевски од с.Добромири, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари - бруто износ, за неговиот син Ѓорѓи како лице со посебни потреби.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Добре Котевски  
На трансакциона сметка :  
21050158109070 Градоначалник  
ЕМБ:1705963410007  
Депонент: НЛБ Банка

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,).

Бр.14-410/17  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Милица Стевановска од с.Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Милица Стевановска од с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/15  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **ОДЛУКА**

за доделување на еднократна парична помош на Милица Стевановска од с.Новаци

#### **Член 1**

На лицето Милица Стевановска од с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како лице со здравствени проблеми.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Милица Стевановска  
На трансакциона сметка :  
210501580125975началник  
ЕМБ:1209956415004  
Депонент: НЛБ Банка

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/18  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Васко Крстевски од с.Гермијан

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Васко Крстевски од с. Гермијан, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/16  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Васко Крстевски од с.Гермијан

#### **Член 1**

На лицето Васко Крстевски од с.Гермијан, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, за неговиот брат Јоцо како лице со посебни потреби.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Васко Крстевски  
На трансакциона сметка :  
290500017069989  
ЕМБ: 1301980410017  
Депонент: ТТК Банка.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/19  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Оливер Митровски од с.Долно Агларци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Оливер Митровски од с. Долно Агларци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/17  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Оливер Митровски од с.Д Агларци

#### **Член 1**

На лицето Оливер Митровски од с. Д.Агларци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како лице со посебни потреби.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Оливер Митревски  
На трансакциона сметка :  
500800014659888  
ЕМБ: 0702971410021  
Депонент:Стопанска банка а.д. Битола.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,).

Бр.14-410/20  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Слободан Крстевски од с. Долно Агларци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Слободан Крстевски од с. Долно Агларци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/18  
08.04.2022г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Слободан Крстевски од с. Долно Агларци

#### **Член 1**

На лицето Слободан Крстевски од с. Долно Агларци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како домаќинство во социјален ризик

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име : Слободан Крстевски  
На трансакциона сметка :  
250500004237628 Градоначалник  
ЕМБ: 2801971410019  
Депонент: Шпаркасе банка.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/21  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на  
еднократна парична помош  
на Љупчо Митковски од с.Рапеш

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Љупчо Митковски од с.Рапеш, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/19  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош  
на Љупчо Митковски од с.Рапеш

#### **Член 1**

На лицето Љупчо Митковски од с.Рапеш, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, за неговата ќерка Јагода како лице со посебни потреби.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Љупчо Митковски  
Градоначалник  
На трансакциона сметка :  
500800005172706  
ЕМБ: 2707966410004  
Депонент:Стопанска банка а.д. Битола.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/22  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски од с.Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски од с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/20  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски од с.Новаци

#### **Член 1**

На лицето Станко Мицевски од с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како лице со посебни потреби.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Станко Мицевски  
На трансакциона сметка :  
290500000495308началник  
ЕМБ: 2803956483002  
Депонент: ТТК Банка.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,).

Бр.14-410/23  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Ленче Крстевска од с.Живојно

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Ленче Крстевска од с. Живојно, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/21  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Ленче Крстевска од с.Живојно

#### **Член 1**

На лицето Ленче Крстевска од с.Живојно, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како лице со здравствени проблеми.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Ленче Крстевска  
На трансакциска сметка  
210501743645859  
ЕМБ: 1005952415013  
Депонент: НЛБ Банка.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/24  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Томе Ѓорѓиевски од с.Гнеотино

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Томе Ѓорѓиевски од с. Гнеотино, донесена на седница на Совет на општина Новаци одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/22  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **ОДЛУКА**

за доделување на еднократна парична помош на Томе Ѓорѓиевски од с.Гнеотино

#### **Член 1**

На лицето Томе Ѓорѓиевски од с.Гнеотино, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како лице со посебни потреби.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Томе Ѓорѓиевски  
На трансакциона сметка :  
2905000138462901началник  
ЕМБ: 2806961410055  
Депонент: ТТК Банка.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,).

Бр.14-410/25  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Благојче Кулевски од с.Живојно

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Благојче Кулевски од с. Живојно, донесена на седница на Совет на општина Новаци одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/23  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Благојче Кулевски од с.Живојно

#### **Член 1**

На лицето Благојче Кулевски од с. Живојно, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како лице со посебни потреби.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата да се префрлат на име :  
Благојче Кулевски  
На трансакциона сметка :  
210501745006769  
ЕМБ: 0910978410029  
Депонент: НЛБ Банка.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/26  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Даниела Крстевска од с.Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Даниела Крстевска од с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/24  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на еднократна парична помош на Даниела Крстевска од с.Новаци

#### **Член 1**

На лицето Даниела Крстевска од с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари бруто износ, како лице со здравствени проблеми.

#### **Член 2**

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2022г.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно Решение од Градоначалник на општина Новаци.

#### **Член 3**

Средствата Градоначалникот на име : Даниела Крстевска На трансакциона сметка : 200001921871274 ЕМБ: 1102973445015 Депонент: Стопанска Банка АД Скопје.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/27  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

за објавување Одлука за доделување на ќерамиди останати од реконструкција на општинската зграда во с.Новаци на Злате Јовановски од с.Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на ќерамиди останати од реконструкција на општинската зграда во с.Новаци на Злате Јовановски од с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр. 08-438/25  
08.04.2022 г.  
Новаци

Општина Новаци  
Градоначалник  
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци“ бр. 5/02), Советот на општина Новаци на седницата одржана на ден **05-04-2022г.**, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А**

за доделување на ќерамиди останати од реконструкција на општинската зграда во с.Новаци на Злате Јовановски од с.Новаци

#### **Член 1**

На лицето Злате Јовановски од с. Новаци, му се доделуваат ќерамиди останати од реконструкција на општинската зграда во с.Новаци, по направената проценка од стручно лице, кои му се потребни за препокривање на куќа, како домаќинство во социјален ризик.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во („Службен гласник на општина Новаци ,,).

Бр.14-410/28  
05.04.2022г.

Совет на Општина Новаци  
Претседател  
Славица Најдовска-Стојковска

## СОДРЖИНА:

1. Заклучок за објавување на Измени на Програмата за управување со животна средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2022г.
2. Заклучок за објавување на Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за 2022г. на територијата на која дејствува подружница “Битолско Поле“-Битола општина Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар
3. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу општина Новаци и лицето Рамазан Тезџан како промотер на општина Новаци
4. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу општина Новаци и лицето Ахмед Корпулуоглу како промотер на општина Новаци
5. Заклучок за објавување на Заклучок за давање на позитивно мислење на Финансиската програма за 2022г. на ЗФК“Новаци 2005“-Новаци за пролетниот дел од натпреварувачката година
6. Заклучок за објавување на Одлука за одобрување набавка на прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци за одбележување на верски празник“Свето Воскресение Христово“ во с.Далбеговци
7. Заклучок за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни матерјали за црквата“ Св. Петка“ во с. Рапеш
8. Заклучок за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни матерјали за манастирот “Св. Елена и Константин“ во с.Долно Орехово
9. Заклучок за објавување на Заклучок за утврдување на потребата за санација на селскиот водовод во с.Долно Орехово
10. Заклучок за објавување на Заклучок за утврдување на потребата за санација на водопоила во с.Живојно
11. Заклучок за објавување на Заклучок за утврдување на потребата за поставување на црево за вода преку мостот на “Црна река“ во с.Скочивир
12. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Василка Стојановска од с. Новаци
13. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Благоја Вељановски од с. Долно Агларци.
14. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Добре Котевски од с.Добромири
15. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Милица Стевановска од с.Новаци
16. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Васко Крстевски од с.Гермијан
17. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Оливер Митровски од с.Долно Агларци
18. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Слободан Крстевски од с. Долно Агларци
19. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Љупчо Митковски од с.Рапеш
20. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски од с.Новаци

21. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Ленче Крстевска од с.Живојно
22. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Томе Ѓоѓиевски од с.Гнеотино
23. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Благојче Кулевски од с.Живојно
24. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Даниела Крстевска од с.Новаци
25. Заклучок за објавување на Одлука за доделување на ќерамиди останати од реконструкција на општинската зграда во с.Новаци на Злате Јовановски од с.Новаци

**Издавач :** Совет на општина Новаци:  
**Печати :** Совет на општина Новаци  
**Тираж :** 20 примероци

**Редакција:**  
Ангелевски    Стевче-одговорен    уредник  
**Редакциски одбор:**  
Момоковски Ристе  
Јовановска    Летка